


РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД НА СР МАКЕДОНИЈА  
REPUBLIC HYDROMETEOROLOGICAL INSTITUTE OF SR MACEDONIA  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
СР МАКЕДОНИИ

**ВТОРА ЈУГОСЛОВЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА  
ЗА МОДИФИКАЦИЈА НА ВРЕМЕТО**  
**SECOND YUGOSLAV CONFERENCE  
ON WEATHER MODIFICATION**  
**ВТОРАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО МОДИФИКАЦИИ ПОГОДЫ**

Маврово, 2—4 Април 1991

Книга I

Б. Богданов, Реагенси за модификација на време. II. Споредба на различни  
реагенси



Скопје, Март 1991

РЕАГЕНСИ ЗА МОДИФИКАЦИЈА НА ВРЕМЕ. II. СПОРЕДБА НА  
РАЗЛИЧНИ РЕАГЕНСИ – МАТЕМАТИЧКИ ПРИОД

Б. Богданов

Хемиски институт, Природно-математички факултет – Скопје

---

Извадок

За процена на ефикасноста на глациогените реагенси предложуваме два коефициенти. Овие коефициенти се изведени од следната равенка:

$$\log A = \frac{B_1 \cdot \text{температура}}{B_2 + \text{температура}}$$

каде, А – број на формирани кристали по грам пиротехничка смеша,


$B_1$  – максимална активност на реагенсот,

$B_2$  – температура при која активноста на реагенсот е половина од неговата максимална активност.

Според ова,  $B_1$ ,  $B_2$  и  $B_1/B_2$  коефициентите можат да бидат употребени за споредба на ефикасноста на глациогените реагенси.

---

Како што е познато, ефикасноста на глациогените реагенси лабораториски се испитува во изотермална ладна комора. Резултатите од овие испитувања најчесто се прикажуваат графички како зависност на активноста од температурата. За оваа зависност во литературата можат да се сретнат графички прикази (на пр. Horvat, 1989) кои, од математичка гледна точка, се неприкладни, особено во однос на вредностите за температурата кои се нанесени на апсисата при што тие опаѓаат од лево на десно.  
Ние предлагаме прикажувањето на овие резултати да биде како на Сл. 1.



Сл. 1. Типична зависност на активноста на реагентот сизразена како логаритам од бројот на формираните кристали по грам пиротехничка смеса од температурата.  $B_1$  - максимална активност на реагентот;  $B_2$  - температура при која активноста на реагентот е половина од неговата максимална активност.

Нашите истражувања се базирани на објавените резултати (Horvat, 1989) за ефикасноста на противградобијните реагенси R-32 (NIBK, Vinča), VTG-8 (NIBK, Vinča) МКМ-10 ("Poliester", Privoj) и AJ ("Макпетрол-Темко", Скопје), добиени со лабораториски мерења во изотермална ладна комора. Со статистичка обработка на податоците (STATGRAPHICS manuel, 1988), заклучивме дека најпогодна корелација за зависноста на активноста на реагенсот од температурата е изразена со равенката (1):

$$\log A = \frac{B_1 \cdot \text{температура}}{B_2 + \text{температура}} \quad (1)$$

каде, А - број на формирани кристали по грам пиротехничка смеша,

$B_1$  - максимална активност на реагенсот,

$B_2$  - температура при која активноста на реагенсот е половина од неговата максимална активност.

Според ова, кофициентите  $B_1$ ,  $B_2$  и нивниот однос  $B_1/B_2$  можат да бидат употребени за споредба на ефикасноста на глациогените реагенси, бидејќи од математичка гледна точка овие два кофициенти се доволни за описување на обликот на кривата. Според тоа, од нивните вредности може да се суди за активност на реагенсот без нивно графичко прикажување. Во Табела 1. се прикажани кофициентите  $B_1$ ,  $B_2$  и  $B_1/B_2$  и некои статистички параметри за наведените противградобијни реагенси.

Според податоците од Табела 1. може да се заклучи следното: вредностите на кофициентот  $B_1$  (кој ја означува максималната активност на реагенсот) укажува дека најактивен е реагенсот VTG-8, додека според кофициентот  $B_2$  (тоа е температура при која активноста на реагенсот е половина од неговата максимална активност) реагенсот МКМ-10 е најпогоден. Од друга страна за целосно описување

Табела 1.

Вредности за коефициентите  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_1/B_2$  и некои статистички параметри од примената на равенката (1) за некои противградобијни реагенси.

Реагенс	$B_1$	$B_2$	$B_1/B_2$	$r^2$	F
AJ	14,60	-1,25	11,71	0,883	$48860^{2,48}$
R-32	14,88	-1,73	8,60	0,879	$39206^{2,49}$
MKM-10	13,91	-0,70	19,84	0,828	$98676^{2,94}$
VTG-8	15,78	-2,51	6,28	0,906	$54900^{2,48}$

на реагенсот од посебно значење е односот на двата коефициенти. Имајќи го превид ова, реагенсот MKM-10 е најпогоден, додека реагенсот VTG-8 е помалку погоден. Секако дека исто така треба да се обрне внимание и на статистичките параметри при ваквото просудување.

Аналогно на ова, се обидовме зависноста помеѓу активноста и температурата да ја прикажиме графички и статистички и на други начини (Bogdanov, 1991). Некои од тие математички зависности се прикажани подолу:

$$\frac{1}{\log A} = \frac{B_2 + \text{температура}}{B_1 \cdot \text{температура}} \quad (2)$$

$$\log A = \text{intercept} + \text{slope} \cdot \frac{\log A}{\text{температура}} \quad (3)$$

во равенката (3):  $B_1 = \text{intercept}$ ;  $B_2 = -\text{slope}$


$$\frac{1}{\log A} = \text{intercept} + \text{slope} \cdot \frac{1}{\text{температура}} \quad (4)$$

во равенката (4):  $B_1 = \frac{1}{\text{intercept}}$ ;  $B_2 = \frac{\text{slope}}{\text{intercept}}$

$$\frac{\text{температура}}{\log A} = \text{intercept} + \text{slope} \cdot \text{температура} \quad (5)$$

во равенката (5):  $B_1 = \frac{1}{\text{slope}}$ ;  $B_2 = \frac{\text{intercept}}{\text{slope}}$ .

Од прикажаните равенки (2 - 5) посебно погодна се покажа равенката (5) со чија помош е можно релативно едноставно да се определат коефициентите  $B_1$  и  $B_2$  употребувајќи при тоа помал број на експериментални мерена. На Сл. 2. е прикажана оваа зависност. Примена на равенката (5) е можна и без употреба на статистички пакет што е овозможено со високиот степен на линеаризираност.



Сл. 2. Линеаризирана зависимост помеѓу активноста на реагенсот и температурата [според равенката (50)]

$$B_1 = \frac{1}{\text{slope}} ; \quad B_2 = \frac{\text{intercept}}{\text{slope}}$$

## ЛИТЕРАТУРА

Bogdanov B. (1991). Weather modification reagents. I . On the presentation and the interpretation of cold chamber ice-nucleating reagents activity measurement. *Theor. Appl. Climatol.*, submitted.

Horvat V., (1989), Some results in studies of meteorological reagents. *Theor. Appl. Climatol.* 40, 155-160.

STATGRAPHICS, Statistical Graphics System Manual,  
Statistical Graphics Corp., U.S.A., 1988.